

Службен весник

на Република Македонија

Број 59

29 март 2016, вторник

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1555. Одлука за престанок на мандатот на член на Државниот совет за превенција на детско престапништво....	6	1561. Одлука за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Радовиш“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Радовиш“.....	7
1556. Одлука за изменување на Одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба заради зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Македонија...	6	1562. Одлука за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Делчево“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Делчево“.....	8
1557. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје-Факултет за ветеринарна медицина-Скопје.....	6	1563. Одлука за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Виница“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Виница“.....	8
1558. Одлука за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Прилеп“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Прилеп“.....	7	1564. Одлука за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Струмица“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Струмица“.....	8
1559. Одлука за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Берово“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Берово“.....	7	1565. Одлука за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Гевгелија“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Гевгелија“.....	8
1560. Одлука за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Штип“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Штип“.....	7	1566. Одлука за давање согласност на правилата за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона „Штип“.....	9

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Стр.		Стр.
1610. Одлука за продажба на движна ствар – патничко моторно возило....	25	1626. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација.....	30
1611. Одлука за продажба на движна ствар – патничко моторно возило....	25	1627. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација.....	31
1612. Одлука за продажба на движна ствар – патничко моторно возило....	26	1628. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација.....	31
1613. Одлука за продажба на движна ствар – патничко моторно возило....	26	1629. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за поблиските дополнителни услови за поддршката од мерките за рурален развој, прифатливите трошоци и висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник за поединечна мерка.....	32
1614. Одлука за продажба на движна ствар – патничко моторно возило....	27	1630. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за склучување на нов договор за закуп со непосредна спогодба и потребната документација.....	32
1615. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижностите.....	27	1631. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за прием на учениците во јавните ученички домови.....	35
1616. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г-2 лесна и загадувачка индустрија КО Ржаничино Општина Петровец.....	28	1632. Правилник за посебните барања за екстракционите средства кои може да се користат во производството на храна и состојки на храна, условите за нивна употреба во поглед на процесот за производство на категоријата храна и максималните дозволени нивоа на резидуи на екстракционите средства во крајните производи и максималните дозволени нивоа на резидуи на екстракционите средства во аромите кои се добиваат од природни извори на ароми(*).....	35
1617. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Град Скопје.....	28	1633. Правилник за изменување на Правилникот за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење на службените контроли на млекото и млечните производи (*).....	39
1618. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за здравство.....	28	1634. Одлука за проширување на систематизацијата на бројот на јавни обвинители во Вишото јавно обвинителство Гостивар за еден јавен обвинител.....	39
1619. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Јавно радиодифузно претпријатие „Македонска радио-телевизија“ - Скопје.....	28	1635. Оглас од Совет на јавните обвинители на Република Македонија.....	39
1620. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонија пат - Скопје.....	29	Огласен дел	1-56
1621. Одлука за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за работа и финансискиот план на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија за 2016 година.....	29		
1622. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација.....	29		
1623. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација.....	29		
1624. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација.....	30		
1625. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година.....	30		

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

1555.

Врз основа на членот 154, став 8, алинеја 1 и став 9 од Законот за правда за децата ("Службен весник на Република Македонија" број 148/13), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 28 март 2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТОТ НА ЧЛЕН НА
ДРЖАВНИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ДЕТСКО
ПРЕСТАПНИШТВО

I. На Наташа Јаневска и престанува мандатот на член на Државниот совет за превенција на детско престапништво.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1877/1
28 март 2016 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

1556.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 52/91), а во врска со членот 31 став 5 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ број 29/2005, 36/11, 41/14 и 104/15), Собранието на Република Македонија, на седницата, одржана на 28 март 2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ
НА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ПОСТОЕЊЕ НА КРИЗНА СОСТОЈБА ЗАРАДИ ЗГОЛЕМЕН ОБЕМ НА ВЛЕЗ И ТРАНЗИТИРАЊЕ НА
МИГРАНТИ НИЗ ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба заради зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 162/15), во членот 1 зборовите: „до 15 јуни 2016 година“, се заменуваат со зборовите: „до 31 декември 2016 година“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1883/1
28 март 2016 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељановски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1557.

Врз основа на член 38 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА
ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ
СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА СО УНИВЕРЗИТЕТОТ
„СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ
-ФАКУЛТЕТ ЗА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
- СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје - Факултет за ветеринарна медицина - Скопје, за земјоделско земјиште со вкупна површина од 15ха 40ар 07м2 на КПбр.1/2, во место викано Гелдија, катастарска култура нива, катастарска класа 5, со површина од 147252м2, запишана во Имотен лист бр.500 за КО Ржаничино; КПбр.1/2, во место викано Гелдија, катастарска култура н-опозп 2, со површина од 1645м2, запишана во Имотен лист бр.500 за КО Ржаничино; КПбр.1/2, во место викано Гелдија, катастарска култура н-опозп 3, со површина од 1661м2, запишана во Имотен лист бр.500 за КО Ржаничино; КПбр.1/2, во место викано Гелдија, катастарска култура н-опозп 4, со површина од 1669м2, запишана во Имотен лист бр.500 за КО Ржаничино; КПбр.1/2, во место викано Гелдија, катастарска култура н-опозп 12, со површина од 1010м2, запишана во Имотен лист бр.500 за КО Ржаничино; КПбр.1/2, во место викано Гелдија, катастарска култура н-опозп 14, со површина од 34м2, запишана во Имотен лист бр.500 за КО Ржаничино; КПбр.1/2, во место викано Гелдија, катастарска култура н-по 1, со површина од 279м2, запишана во Имотен лист бр.500 за КО Ржаничино; КПбр.1/2, во место викано Гелдија, катастарска култура н-по 5, со површина од 123м2, запишана во Имотен лист бр.500 за КО Ржаничино; КПбр.1/2, во место викано Гелдија, катастарска култура н-по 6, со површина од 13м2, запишана во Имотен лист бр.500 за КО Ржаничино; КПбр.1/2, во место викано Гелдија, катастарска култура н-по 7, со површина од 48м2, запишана во Имотен лист бр.500 за КО Ржаничино; КПбр.1/2, во место викано Гелдија, катастарска култура н-по 8, со површина од 55м2, запишана во Имотен лист бр.500 за КО Ржаничино; КПбр.1/2, во место викано Гелдија, катастарска култура н-по 9, со површина од 31м2, запишана во Имотен лист бр.500 за КО Ржаничино; КПбр.1/2, во место викано Гелдија, катастарска култура н-по 10, со површина од 12м2, запишана во Имотен лист бр.500 за КО Ржаничино; КПбр.1/2, во место викано Гелдија, катастарска култура н-по 11, со површина од 42м2, запишана во Имотен лист бр.500 за КО Ржаничино; КПбр.1/2, во место викано Гелдија, катастарска култура н-по 13, со површина од 113м2, запишана во Имотен лист бр.500 за КО Ржаничино; КПбр.1/2, во место викано Гелдија, катастарска култура н-по 15, со површина од 20м2, запишана во Имотен лист бр.500 за КО Ржаничино.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1644/1
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1558.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „ПРИЛЕП“ НА НА-
ДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „ПРИЛЕП“

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Прилеп“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Прилеп“ бр.01-213/2 од 27.1.2016 година, донесен од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони на седница одржана на 27.1.2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1893/1
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1559.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИ-
КОТ НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „БЕРОВО“ НА
НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „БЕРОВО“

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Берово“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Берово“ бр.01-218/2 од 27.1.2016 година, донесен од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони на седница одржана на 27.1.2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1893/2
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1560.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИ-
КОТ НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „ШТИП“ НА
НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „ШТИП“

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Штип“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Штип“ бр.01-211/2 од 27.1.2016 година, донесен од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони на седница одржана на 27.1.2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1893/3
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1561.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИ-
КОТ НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „РАДОВИШ“
НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „РАДОВИШ“

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Радовиш“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Радовиш“ бр.01-217/2 од 27.1.2016 година, донесен од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони на седница одржана на 27.1.2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1893/4
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1562.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „ДЕЛЧЕВО“
НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „ДЕЛЧЕВО“

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Делчево“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Делчево“ бр.01-214/2 од 27.1.2016 година, донесен од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони на седница одржана на 27.1.2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1893/5
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1563.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „ВИНИЦА“ НА
НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „ВИНИЦА“

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Виница“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Виница“ бр.01-212/2 од 27.1.2016 година, донесен од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони на седница одржана на 27.1.2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1893/6
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1564.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „СТРУМИЦА“ НА
НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „СТРУМИЦА“

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Струмица“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Струмица“ бр. 01-215/2 од 27.1.2016 година, донесен од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, на седница одржана на 27.1.2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1893/7
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1565.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „ГЕВГЕЛИЈА“ НА
НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „ГЕВГЕЛИЈА“

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Гевгелија“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Гевгелија“ бр.01-216/2 од 27.1.2016 година, донесен од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, на седница, одржана на 27.1.2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1893/8
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1566.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА „ШТИП“

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Правилата за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона „Штип“ бр.01-211/1 од 27.01.2016 година, донесени од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, на седницата, одржана на 27.01.2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1893/9
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1567.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА „РАДОВИШ“

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Правилата за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона „Радовиш“ бр.01-217/1 од 27.1.2016 година, донесени од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, на седницата, одржана на 27.1.2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1893/10
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1568.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА „ДЕЛЧЕВО“

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Правилата за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона „Делчево“ бр.01-214/1 од 27.1.2016 година, донесени од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони на седницата одржана на 27.1.2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1893/11
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1569.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА „ВИНИЦА“

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Правилата за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона „Виница“ бр.01-212/1 од 27.1.2016 година, донесени од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони на седницата одржана на 27.1.2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1893/12
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1570.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА „СТРУМИЦА“

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Правилата за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона „Струмица“ бр.01-215/1 од 27.1.2016 го-

дина, донесени од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони на седницата одржана на 27.1.2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1893/13
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1571.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА „ПРИЛЕП“

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Правилата за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона „Прилеп“ бр.01-213/1 од 27.1.2016 година, донесени од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони на седницата одржана на 27.1.2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1893/14
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1572.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА „ГЕВГЕЛИЈА“

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Правилата за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона „Гевгелија“ бр.01-216/1 од 27.1.2016 година, донесени од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони на седницата одржана на 27.1.2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1893/15
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1573.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА „БЕРОВО“

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Правилата за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона „Берово“ бр.01-218/1 од 27.1.2016 година, донесени од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони на седницата одржана на 27.1.2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1893/16
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1574.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15) и член 8 став 6 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“, бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 1 И ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА

Член 1

Во Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината („Службен весник на Република Македонија“, бр.15/16) во член 4 став 1 во алинеја 1 бројот „1.890,00“ се заменува со бројот „1.852,22“.

Во став 2 бројот „9.450,00“ се заменува со бројот „9.261,10“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1929/1
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1575.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА - ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

	Вид на опрема	Производител	Модел	Количина
1	Дигитален мамограф со составни делови	ФУЦИ	Amulet F/S	1
2	Софтверски дел за обработка на мамографски снимки со компатибилен хардверски дел	Инфинитмамо	Infinittmammo	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Општа болница - Охрид.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Општа болница - Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2054/1
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1576.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација на КП бр. 2595/3, КП бр. 2596/2, КП бр. 2595/2, КП бр. 2597, КП бр. 2598, КП бр. 2599, КП бр. 2600, КП бр. 2602, КП бр. 2601, 2603, КП бр. 2604, КП бр. 2607, КП бр. 2608, КП бр. 2594, КП бр. 2593, КП бр. 2592, КП бр. 2591, КП бр. 2590, КП бр. 2589, КП бр. 2588, КП бр. 2587, КП бр. 2586, КП бр. 2584, КП бр. 2583/2, КП бр. 2583/1, КП бр. 2582, КП бр. 2581, КП бр. 2580, КП бр. 2579, КП бр. 2578, КП бр. 2609, КП бр. 2577, КП бр. 2576, КП бр. 2575, КП бр. 2606, КП бр. 2610, КП бр. 2611, КП бр. 2612/1, КП бр. 2612/2, КП бр. 2639/2, КП бр. 2639/1, КП бр. 2642, КП бр. 2643, КП бр. 2644, КП бр. 2645, КП бр. 2715/1, КП бр. 2647, КП бр. 2648, КП бр. 2649, КП бр. 2650, КП бр. 2651, КП бр. 2652, КП бр. 2653, КП бр. 2613, КП бр. 2614, КП бр. 2615, КП бр. 2616, КП бр. 2617, КП бр. 2618, КП бр. 2619, КП бр. 2620, КП бр. 2621, КП бр. 2622, КП бр. 2623, КП бр. 2624, КП бр. 2625, КП бр. 2626, КП бр. 2627 и КП бр. 2628, КП бр. 2638, КП бр. 2637, КП бр. 2636/1, КП бр. 2636/2, КП бр. 2635, КП бр. 2634, КП бр. 2633/1, КП бр. 2716, КП бр. 2633/2, КП бр. 2632, КП бр. 2631, КП бр. 2630, КП бр. 2629, КП бр. 2654, КП бр. 2655, КП бр. 2656, КП бр. 2657, КП бр. 2658/2, КП бр. 2658/3, КП бр. 2658/1, КП бр. 2660, КП бр. 2664, КП бр. 2663, КП бр. 2665, КП бр. 2659, КП бр. 2661/2, КП бр. 2661/1, КП бр. 2662, КП бр. 2666, КП бр. 2667, КП бр. 2687, КП бр. 2668, КП бр. 2669, КП бр. 2670, КП бр. 2688, КП бр. 2689, КП бр. 2671, КП бр. 2672, КП бр. 2673, КП бр. 2689, КП бр. 2690, КП бр. 2674, КП бр. 2675, КП бр. 2676, КП бр. 2691, КП бр. 2693, КП бр. 2677, КП бр. 2678, КП бр. 2679, КП бр. 2692, КП бр. 2685, КП бр. 2681, КП бр. 2682, КП бр. 2683, КП бр. 2695, КП бр. 2684, КП бр. 2695, КП бр. 2696, КП бр. 1561/1, 2522/2, КП бр. 3281/2, КП бр. 1700/1, КП бр. 1700/2, КП бр. 3281/1, КП бр. 1688, КП бр. 1692/1, КП бр. 1692/2, КП бр. 1691, КП бр. 1690, КП бр. 1689, КП бр. 1693, КП бр. 1699, КП бр. 1698, КП бр. 1697, за КО Демир Хисар.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2057/1
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1577.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седница-та одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документи за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација на КП бр. 8573, КП бр. 8605, КП бр. 8609, КП бр. 8586, КП бр. 8584, КП бр. 8585, КП бр. 8582, КП бр. 8580, дел од КП бр. 8581, КП бр. 8578, КП бр. 8566, дел од КП бр. 8567, дел од КП бр. 8568, дел од КП бр. 8569, КП бр. 8579, КП бр. 8718, КП бр. 8719/1, КП бр. 8732, КО Богданци и КП бр. 2980/2, КО Богданци вон град.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2057/2
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1578.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седница-та одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документи за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација на КП бр. 4302, КП бр. 4319, КП бр. 4322, дел од КП бр. 4316, КП бр. 4326, КП бр. 4324, КП бр. 4325, КП бр. 4327, КП бр. 4328, КП бр. 4329, КП бр. 4335, КП бр. 4330, КП бр.4331, КП бр. 4333, КП бр. 4334, КП бр. 4309, КП бр. 4336, КП бр. 4346, КП бр.4345, КП бр. 4348, дел од КП бр. 4347, КП бр. 4349, КП бр. 4350, КП бр. 4351, КП бр.4352, КП бр. 4353, КП бр. 4377, КП бр. 4378, КП бр. 4379, дел од КП бр. 4380, дел од КП бр.6516, КП бр. 4343, КП бр. 4354, КП бр. 4344, КП бр. 4342, КП бр. 4337 и дел од КП бр.4332, КО Крушево.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2057/3
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1579.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седница-та одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска

документација и урбанистичко-проектни документација за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација на КП бр. 1394/3, КП бр. 1394/4, КП бр. 1395/5, КП бр. 1394/6, КП бр. 1394/7, КП бр. 1394/8 и дел од КП бр. 1394/1, КО Новаци.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2057/4
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1580.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документација за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација за дел од Блок 1, Блок 2, Блок 3, Блок 4, Блок 5 и Блок 6 определени со Урбанистички план вон населено место „Клучка Стопански двор, разработка на урбана единица Б, Општина Горче Петров – Скопје“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2057/5
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1581.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документација за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација за дел од Блок 1, определен со Генерален урбанистички план за Крива Паланка.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2057/6
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1582.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документација за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација дел од Блок 1 и дел од Блок 2, определени со Урбанистички план за село Долни Липовик.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2057/7
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1583.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документи за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација на КП бр. 1898/1, КО Бајково.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2057/8
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1584.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документи за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација на КП бр. 1394, КП бр. 1400, КП бр. 1416, КП бр. 1421, КП бр. 1390, КП бр. 1392, КП бр. 1391, КП бр. 1393, КП бр. 1395, КП бр. 1396, КП бр. 1397, КП бр. 1398, КП бр. 1399, КП бр. 1406, КП бр. 1424, КП бр. 1407, КП бр. 1408, КП бр. 1409, КП бр. 1410, КП бр. 1411, КП бр. 1425, КП бр. 1412, КП бр. 1413, КП бр. 1418, КП бр. 1419, КП бр. 1420, КП бр. 1422, КП бр. 1414, КП бр. 1415, КП бр. 1426, КП бр. 1427, КП бр. 1428/1 и КП бр. 1428/2, КО Валаново вон град.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2057/9
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1585.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИ-
РАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИ-
ЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИ-
ДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕ-
НЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБА-
НИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документи за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација за КП бр. 646, КП бр. 654, КП бр. 655 и КП бр. 648, КО Радово.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2057/10
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1586.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИ-
РАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИ-
ЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИ-
ДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕ-
НЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБА-
НИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документи за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко

планска документација за КП бр. 1121/5, КП бр. 1121/4, КП бр. 1118, КП бр. 1117, КП бр. 1120, КП бр. 1110, КП бр. 1119, КО Глишиќ.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2057/11
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1587.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИ-
РАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИ-
ЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИ-
ДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕ-
НЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБА-
НИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документи за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација за КП бр. 1934, КП бр. 1933/1, КП бр. 1928, КП бр. 1933/20, КП бр. 1933/18, КП бр. 1933/17, КП бр. 1933/7, КП бр. 1933/4, КП бр. 1933/10, КП бр. 1933/9, КП бр. 1933/19, КП бр. 1933/6, КП бр. 1933/8, КП бр. 1933/11, КП бр. 1930/1, КП бр. 1930/2, КП бр. 1933/2, КП бр. 1932, КП бр. 1933/3, КП бр. 1933/5, КП бр. 1933/12, КП бр. 1933/14, КП бр. 1933/13, КП бр. 1933/15, КП бр. 1933/16, КО Нов Дојран, КП бр. 831/2 и КП бр. 831/1, КО Нов Дојран вон град.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2057/12
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1588.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИ-
РАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИ-
ЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИ-
ДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕ-
НЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБА-
НИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документи за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација за КП бр. 1661/1, КП бр. 1661/3, КП бр. 1662, КП бр. 1663, КП бр. 1664, КП бр. 1666, КП бр. 1667 и КП бр. 1665, КО Злетово, КП бр. 50, КП бр. 51, КП бр. 53, КП бр. 54, КП бр. 59, КП бр. 60, КП бр. 61, КП бр. 62, КП бр. 63, КП бр. 64, КП бр. 65, КП бр. 66, КП бр. 52, КП бр. 56, КП бр. 57, КП бр. 67, КП бр. 68 и КП бр. 69, КО Ратавица и КП бр. 4118, КО Пробиштип.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2057/13
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1589.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИ-
РАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИ-
ЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИ-
ДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕ-
НЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБА-
НИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на

урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документи за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација за КП 7962 и КП 4062, КО Делчево.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2057/14
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1590.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИ-
РАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИ-
ЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИ-
ДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕ-
НЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБА-
НИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документи за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација за КП 1271 и КП 1741, КО Мордовис.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2057/15
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1591.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИ-
РАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИ-
ЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИ-
ДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕ-
НЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБА-
НИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документи за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација за КП бр. 1678, КП бр. 1682/1, КП бр. 1682/2, КО Свети Николе.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2057/16
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1592.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИ-
РАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИ-
ЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИ-
ДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕ-
НЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБА-
НИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документи за 2016 година се утврдуваат работите за изработ-

ка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација на КП бр. 1671/1 и КП бр. 1695, КО Василево вон град.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2057/17
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1593.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИ-
РАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИ-
ЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИ-
ДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕ-
НЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБА-
НИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документи за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација за КП бр. 668, КП бр. 201/1, КП бр. 201/2, КП бр. 2/2, КП бр. 13, КП бр. 5, КП бр. 8, КП бр. 929/2, КП бр. 10, КП бр. 14, КП бр. 4, КП бр. 7 и КП бр. 9, КО Орешани.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2057/18
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1594.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИ-
РАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИ-
ЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИ-
ДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕ-
НЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБА-
НИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документи за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација за КП 5866/1, КО Берово - вон град.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2057/19
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1595.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИ-
РАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИ-
ЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИ-
ДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕ-
НЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБА-
НИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документи за 2016 година се утврдуваат работите за изработ-

ка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација за КП бр. 1173, КП бр. 1174/1, КП бр. 1668/1, КП бр. 1730 и КП бр. 1667/1, КО Здуње.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2057/20
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1596.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИ-
РАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИ-
ЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИ-
ДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕ-
НЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБА-
НИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документи за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација за КП бр. 3302, КП бр. 3296; КП бр. 3289, КП бр. 3288, КП бр. 3293, КП бр. 3294, КП бр. 3295, КП бр. 3297, КП бр. 3288, КП бр. 3290, КП бр. 3291, КП бр. 3302, КП бр. 3298, КП бр. 3300, КП бр. 3298, КО Ресен.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2057/21
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1597.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИ-
РАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИ-
ЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИ-
ДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕ-
НЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБА-
НИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документи за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација за КП бр. 18/1, КО Оровник.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2057/22
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1598.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИ-
РАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИ-
ЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИ-
ДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕ-
НЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБА-
НИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документи за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко

планска документација за КП бр. 16138, КП бр. 481, КП бр. 879, КП бр. 12830, КП бр. 12831/1, КП бр. 12833, КП бр. 12806, КП бр. 12807, КП бр. 12808, КП бр. 12809, КП бр. 12881/1, КП бр. 12826, КП бр. 12827, КП бр. 12828 и КП бр. 12829, КО Велес.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2057/23
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1599.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИ-
РАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИ-
ЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИ-
ДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕ-
НЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБА-
НИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документи за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација за КП бр. 1045/1, КО Демир Капија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2057/24
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1600.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија”, бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРА-
ЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕ-
НО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕ-
РАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИ-
СТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБА-
НИСТИЧКО - ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА
2016 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документи за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација за КП бр. 2481, КО Лозово.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2057/25
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1601.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија”, бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРА-
ЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕ-
НО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕ-
РАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИ-
СТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБА-
НИСТИЧКО - ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА
2016 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документа-

ции за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација за КП бр. 109/5, КО Нов Дојран.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2057/26
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1602.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија”, бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРА-
ЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕ-
НО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕ-
РАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИ-
СТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБА-
НИСТИЧКО - ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА
2016 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документи за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација на КП бр. 12/2, КО Арачиново.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2057/27
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1603.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија”, бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРА-
ЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕ-
НО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕ-
РАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИ-
СТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБА-
НИСТИЧКО - ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА
2016 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документи за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација на КП бр. 755, КО Младо Нагоричане.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2057/28
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1604.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРА-
ЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕ-
НО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕ-
РАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИ-
СТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБА-
НИСТИЧКО - ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА
2016 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документи за 2016 година се утврдуваат работите

за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација на КП бр. 2384, КО Пехчево.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2057/29
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1605.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРА-
ЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕ-
НО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕ-
РАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИ-
СТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБА-
НИСТИЧКО - ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА
2016 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документи за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација на КП бр. 158/1, КО Таринци.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2057/30
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1606.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ
НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕ-
НО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕ-
РАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИС-
ТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБА-
НИСТИЧКО - ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА**

2016 ГОДИНА**Член 1**

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документи за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација на КП бр. 5705/1 и КП бр. 5706, КО Соколарци.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2057/31
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1607.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија”, бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ
НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕ-
НО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕ-
РАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИС-
ТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБА-
НИСТИЧКО - ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА**

2016 ГОДИНА**Член 1**

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документи за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација на КП бр. 1786/1, КО Ново Село.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2057/32
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1608.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ГЕРОНТОЛОШКИ
ЗАВОД „13 НОЕМВРИ“ - СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1.	Апарат за вакум терапија (негативен притисок)	NPWT Pro Device Canister 800cc +Dressing kit small + Dressing kit Large	Фор Ју	2
2.	CRILE-WOOD иглодржач мин. 165мм, накрсно назабен со голем зарез 20x5мм или еквивалент	17-307 CRILE-WOOD NEEDLE HOLDER HVY-SERR	Оусум	20
3.	MAYO-HEGAR иглодржач мин. 165мм, накрсно назабен 17x4мм или еквивалент	17-316 MAYO-HEGAR NEEDLE HOLDER 160MM	Оусум	20
4.	Хируршка пинцета мин. 160мм, 1x2 стандардни запци	12-172 STANDARD TISSUE FORCEPS 1X2 160MM	Оусум	10
5.	ADSON хируршка пинцета мин. 150мм, шпицаста со 1x2 запци и отвор на пипа или еквивалент	12- 189 MICRO-ADSON TISSUE FORCEPS 1X2 150MM	Оусум	10
6.	MICRO-ADSON анатомска пинцета мин. 150мм хоризонтално назабена 10x2мм или еквивалент	12 -318 MICRO-ADSON FORCEPS SERR 120MM	Оусум	10
7.	ROCHESTER леан прав мин. 160мм хоризонтално назабен со 42x4мм или еквивалент	13-217 ROCHESTER-PEAN FORCEPS STR 160MM	Оусум	10
8.	ROCHESTER леан закривен мин. 160мм хоризонтално назабен со 42x4мм или еквивалент	13-225 ROCHESTER-PEAN FORCEPS CVD 160MM	Оусум	10
9.	Н-М пена мин. 125мм, закривен хоризонтално назабен со 18x2,5мм или еквивалент	13-144 HALSTED-MOSQUITO FORCEPS DEL CVD 125MM	Оусум	10
10.	Хемостатски пена мин. 150мм, закривен хоризонтално назабен 28x3мм или еквивлаент	13-455 CAIRNS ARTERY FORCEPS CVD 150MM	Оусум	10
11.	US-ARMY двоен ретрактор мин. 220мм, 1 вилушка 39x15 со 43x15мм и 2 вилушки 26x15мм со 22x15мм или еквивалент	15-321 US-ARMY RETRAC. 26X15/43X15-22X15/39X15MM 22CM	Оусум	5
12.	Ножички препарирки мин. 175м, 35x6мм од спој на ножочка, многу деликатни	11-603 TOENNIS-ADSON SCISSORS X-DEL STRAIGHT 175MM	Оусум	10

13.	Ножички препарирки мин. 175м, 35х6мм од спој на ножочка деликатни	11-308 TOENNIS-ADSON SCISSORS DEL STRAIGHT 175MM	Оусум	10
14.	Страбизмус ножички со широк отвор, мин. 115мм, закривени 24х4мм	11-278 STRABISMUS SCISSORS Q-HDLB/B CURVED 115MM	Оусум	10
15.	METZ ножички мин. 145мм, закривени ним. 35х5мм или еквивалент	11-196 METZENBAUM SCISSORS CVD 145MM	Оусум	10
16.	Коохер хемостатски мин. 185мм, 1х2 забец на врв, хоризонтално назабен мин. 50х5мм или еквивалент	13-234 KOCHER-OCHSNER FORCEPS STR 1X2 185MM	Оусум	10
17.	Трозабна кука мин. 225мм, со запци9х13мм	15-163 VOLKMANN RETR 3-PRONG SHARP 9X13MM 22,5CM	Оусум	10
18.	Кирета бр. 3 мин. 10.0ммх170мм	19-322 VOLKMANN BONE CURETTE FIG.3 10MM 17 CM	Оусум	10
19.	MAYO-HEGAR иглодржач мин. 0,5мм накрсно назабена вилушка со 15х4мм и карбиден инсерт	20-396-16	КЛС Мартин	10
20.	Мал контејнер за инструменти	Medicontainer 49.70.52	Медикон	2
21.	Анатомска пинцета 180мм	Dress forceps 18	Медикон	10
22.	BACKHAUS фаџел	BACKHAUS forceps	Димеда	20
23.	S-M двоен ретрактор	SENN retractor double sharp	Димеда	10
24.	Дура и кожен ретрактор	Gillies hook small	Медикон	10
25.	Инструментарски ножички прави	MAYO scissors straight	Медикон	10
26.	Дршка бр. 3 за скалпел	Scalpel handle No. 3	Димеда	10
27.	Кирета бр. 1	Volkmann bone curette sig. 1	Димеда	10
28.	Машина за машинско миење и дезинфекција на инструменти	WD46-4	Гетинге	1
29.	Повеќенаменски пиштол (вода и воздух под притисок) за чистење на инструменти	RFQ- selecta spray gun rinser	Селекта	1
30.	Вакум аспиратор	Compact suction vacuum unit	Хецк	1
31.	Масло за лубрикација на инструменти пред стерилизација 5х400мл	Lubrinol maintenance oil	Интерлокмед	5
32.	Хируршко столче	366-026	Медифа	2
33.	Канта за отпад неинфективен	364-010	Медифа	2

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Геронтолошки завод „13 Ноември“ - Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Геронтолошки завод „13 Ноември“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2121/1
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1609.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИТЕТ ЗА ВОДЕЊЕ НА
СЕРИОЗНИ НЕСРЕКИ, НЕСРЕКИ И ИНЦИДЕНТИ
ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ

Член 1

Со оваа Одлука престанува да важи Одлуката за формирање на Комитет за водење на сериозни несреки, несреки и инциденти во железничкиот систем бр. 51-2952/1 од 11 мај 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 74/2010).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2135/2
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1610.

Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР-ПАТНИЧКО
МОТОРНО ВОЗИЛО

Член 1

Да се изврши продажба на движна ствар – патничко моторно возило, сопственост на Република Македонија, чиј корисник е Министерството за надворешни работи, и тоа:

Тип на возило	Fiat Brava 1.6 SH
Регистарски број	SK-547-HO
Број на шасија	ZFA182000041498896
Година на производство	1996
Сила на мотор KW	66
Број на мотор	9565623
Боја	Темно сина / 90
Работна зафатнина	1600

Член 2

Продажбата на движната ствар од член 1 од ова одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управа за имотно – правни работи, со проценета вредност утврдена согласно Процената од Биро за судски вештачења бр. Ф 7.5.9/3 од 14.1.2016, во која е проценета вкупната вредност на движната ствар на износ од 18.000,00 денари.

Почетната цена на електронското јавно наддавање претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 18.000,00 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2159/1
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1611.

Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР – ПАТНИЧКО
МОТОРНО ВОЗИЛО

Член 1

Да се изврши продажба на движна ствар – патничко моторно возило, сопственост на Република Македонија, чиј корисник е Министерството за надворешни работи, и тоа:

Тип на возило	Fiat Punto
Регистарски број	SK-721-RO
Број на шасија	ZFA1880000048844
Година на производство	2002
Сила на мотор KW	44
Број на мотор	188A4000
Боја	Металик плава / 98
Работна зафатнина	1242

Член 2

Продажбата на движната ствар од член 1 од ова одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управа за имотно – правни работи, со проценета вредност ут-

врдена согласно Процената од Биро за судски вештачења бр. Ф 7.5.9/3 од 14.1.2016, во која е проценета вкупната вредност на движната ствар на износ од 16.500,00 денари.

Почетната цена на електронското јавно наддавање претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 16.500,00 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2159/2
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1612.

Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија" бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР – ПАТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО

Член 1

Да се изврши продажба на движна ствар – патничко моторно возило, сопственост на Република Македонија, чиј корисник е Министерството за надворешни работи, и тоа:

Тип на возило	Opel Vectra A GL 1.6
Регистарски број	SK-636-MR
Број на шасија	WOL000087P1097335
Година на производство	1992
Сила на мотор KW	55
Број на мотор	C16NZ02076581
Боја	Црна 20
Работна зафатнина	1598

Член 2

Продажбата на движната ствар од член 1 од ова одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управа за имотно – правни работи, со проценета вредност утврдена согласно Процената од Биро за судски вештачења бр. Ф 7.5.9/3 од 14.1.2016 година, во која е проценета вкупната вредност на движната ствар на износ од 15.000,00 денари.

Почетната цена на електронското јавно наддавање претставува вкупната проценета вредност на движната ствар на износ од 15.000,00 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2159/3
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1613.

Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија" бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР – ПАТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО

Член 1

Да се изврши продажба на движна ствар – патничко моторно возило, сопственост на Република Македонија, чиј корисник е Министерството за надворешни работи, и тоа:

Тип на возило	Mercedes 300 d
Регистарски број	SK-096-SI
Број на шасија	WDB2100201A165134
Година на производство	1996
Сила на мотор KW	100
Број на мотор	606912012011887
Боја	96.. Мет. Плава
Работна зафатнина	2996

Член 2

Продажбата на движната ствар од член 1 од ова одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управа за имотно – правни работи, со проценета вредност утврдена согласно Процената од Биро за судски вештачења бр. Ф 7.5.9/3 од 14.1.2016, во која е проценета вкупната вредност на движната ствар на износ од 31.500,00 денари.

Почетната цена на електронското јавно наддавање претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 31.500,00 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2159/4
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1614.

Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР – ПАТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО****Член 1**

Да се изврши продажба на движна ствар – патничко моторно возило, сопственост на Република Македонија, чиј корисник е Министерството за надворешни работи, и тоа:

Тип на возило	Fiat Punto 1.4
Регистарски број	SK-137-OZ
Број на шасија	ZFA18800004979712
Година на производство	2005
Сила на Мотор KW	70
Број на мотор	843A1000/1036550
Боја	7F Мет.Сива
Работна зафатнина	1368

Член 2

Продажбата на движната ствар од член 1 од ова одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управа за имотно – правни работи, со проценета вредност утврдена согласно Процената од Биро за судски вештачења бр. Ф 7.5.9/3 од 14.1.2016 година, во која е проценета вкупната вредност на движната ствар на износ од 19.600,00 денари.

Почетната цена на електронското јавно наддавање претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 19.600,00 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2159/5
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1615.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/2015, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ****Член 1**

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари кои се наоѓаат на КП бр.2 во КО Рамне, на м.в. Село, и тоа:

- Зграда 2, намена на зграда и друг објект А2 - 1, влез 1, кат пр, намена на посебен дел од зграда Х, со внатрешна површина 7 м2,

- Зграда 2, намена на зграда и друг објект А2-1, влез 1, кат пр, намена на посебен дел од зграда ХС, со внатрешна површина 20 м2,

- Зграда 2, намена на зграда и друг објект А2-1, влез 1, кат пр, број 1, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина 47 м2,

- Зграда 2, намена на зграда и друг објект А2-1, влез 1, кат пр, број 2, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина 55 м2,

- Зграда 2, намена на зграда и друг објект А2-1, влез 1, кат пр, број 3, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина 73 м2,

- Зграда 2, намена на зграда и друг објект А2-1, влез 1, кат пр, број 4, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина 70 м2,

- Зграда 2, намена на зграда и друг објект А2-1, влез 1, кат к1, намена на посебен дел од зграда Х, со внатрешна површина 4 м2,

- Зграда 2, намена на зграда и друг објект А2-1, влез 1, кат к1, намена на посебен дел од зграда ХС, со внатрешна површина 15 м2,

- Зграда 2, намена на зграда и друг објект А2-1, влез 1, кат к1, број 5, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина 51 м2,

- Зграда 2, намена на зграда и друг објект А2-1, влез 1, кат ма1, број 5, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина 24 м2,

- Зграда 2, намена на зграда и друг објект А2-1, влез 1, кат ма1, број 5, намена на посебен дел од зграда ХС, со внатрешна површина 5 м2,

- Зграда 2, намена на зграда и друг објект А2-1, влез 1, кат к1, број 6, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина 70 м2,

- Зграда 2, намена на зграда и друг објект А2-1, влез 1, кат к1, број 7, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина 161 м2, или вкупно 602 м2,

во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2321/1
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1616.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г-2 ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО РЖАНИЧИНО ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г-2 лесна и незагадувачка индустрија КО Ржаничино, општина Петровец.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
7782-дел	Ржаничино	Кафе	нива	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: 113348м ²				

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2400/1
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1617.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Град Скопје бр.09-364/4 од 26.2.2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2449/1
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1618.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за здравство бр.09-755/2 од 7.3.2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2449/2
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1619.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ЈАВНО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МАКЕДОНСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Јавно радиодифузно претпријатие „Македонска радио телевизија“ - Скопје бр. 09-753/2 од 7.3. 2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2449/3
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1620.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈП МАКЕДОНИЈА ПАТ -
СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонија пат - Скопје бр. 09-754/2 од 7.3.2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2449/4
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1621.

Врз основа на член 14 од Законот за основање на Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/10, 36/11 и 41/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРА-
МАТА ЗА РАБОТА И ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА
АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАНКИ ИНВЕСТИЦИИ И
ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА 2016 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за работа и финансискиот план на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија за 2016 година бр.01-464/3 од 18.3.2016 година, усвоена од Управниот одбор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија на седницата одржана на 18.3.2016 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2534/1
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1622.

Врз основа на член 50 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15 и 31/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИН-
ТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука како градби од посебен интерес се утврдуваат градбите со основна класа на намена А1—домување во станбени куќи и компатибилни класи на намени на основната класа на намена, кои е потребно да се предвидат во рамки на КП бр. 646, КП бр. 654, КП бр. 655 запишани на Имотен лист бр. 1337 за КО Радово и КП бр. 648 запишана на Имотен лист бр. 178 за КО Радово, општина Босилово, преку изработка на урбанистичко планска документација за градби од посебен интерес.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2647/1
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1623.

Врз основа на член 50 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15 и 31/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИН-
ТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука како градби од посебен интерес се утврдуваат градбите со основна класа на намена А1—домување во станбени куќи со компатибилни класи на намени во однос на основната класа на намена и градби со основна класа на намена В1—образование и наука и градби од групата на класи на намена Д—зеленило, спорт, рекреација и меморијални простори, кои е потребно да се предвидат во рамки на Блок 1 и дел од

Блок 2, определени со Урбанистички план за село Долни Липовиќ, донесен со Одлука на советот на Општина Конче, број 08-213/4 од 15.2.2016 година, преку изработка на урбанистичко планска документација за градби од посебен интерес.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2650/1
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1624.

Врз основа на член 50 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15 и 31/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука како градби од посебен интерес се утврдуваат градби со основна класа на намена А1–домување во станбени куќи со компатибилни класи на намени на основната класа на намена и градби од групите на класи на намени Б–комерцијални и деловни дејности, В–јавни институции, Г–производство, дистрибуција и сервиси, Д–зеленило, спорт, рекреација и меморијални простори и градби со основна класа на намена Е2–комунална супроструктура, кои е потребно да се предвидат во рамки на КП бр.1756/1, запишана на Имотен лист бр.133 во КО Ропотово, во општина Долнени, преку изработка на урбанистичко планска документација за градби од посебен интерес.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2652/1
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1625.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документи за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација за КП бр. 12079, КО Центар 1.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2658/1
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1626.

Врз основа на член 50 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ број 199/14, 44/15, 193/15 и 31/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука како градби од посебен интерес се утврдуваат градбите со основна класа на намена А1 – домување во станбени куќи и компатибилни класи на намени на основната класа на намена, кои е потребно да се предвидат во рамки на КП бр. 1934, КП бр. 1933/1 и КП бр. 1928 запишани на Имотен лист бр. 1 за КО Нов Дојран, КП бр. 1933/20 запишана на Имотен лист бр. 100176 за КО Нов Дојран, КП бр. 933/18, КП бр. 16933/17, КП бр. 1933/7, КП бр. 1933/4, КП бр. 1933/10, КП бр. 933/9, КП бр. 933/19, КП бр. 1933/6, КП бр. 1933/8 и КП бр. 1933/1 запишани на Имотен лист бр. 1447 за КО Нов Дојран, КП бр. 1930/1 и КП бр. 1930/2 запишани на Имотен лист бр. 4 за КО Нов Дојран, КП бр. 1933/2 запишана на Имотен лист бр. 736 за КО Нов Дојран, КП бр. 1932 запишана на Имотен лист бр. 100220 за КО Нов Дојран, КП бр. 1933/3 запишана на Имотен лист бр. 100090 за КО Нов Дој-

ран, КП бр. 1933/5 запишана на Имотен лист бр. 10036 за КО Нов Дојран, КП бр. 1933/12 и КП бр. 1933/14 запишани на Имотен лист бр. 100089 за КО Нов Дојран, КП бр. 1933/13 запишана на Имотен лист бр. 100037 за КО Нов Дојран, КП бр. 1933/15 запишана на Имотен лист бр. 100088 за КО Нов Дојран, КП бр. 1933/16 запишана на Имотен лист бр. 100055 за КО Нов Дојран, КП бр. 831/2 запишана на Имотен лист бр. 1363 за КО Нов Дојран вон град и КП бр. 831/1 запишана на Имотен лист бр. 227 за КО Нов Дојран вон град, м.в. Калдрма, општина Дојран, преку изработка на урбанистичко планска документација за градби од посебен интерес.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2694/1
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1627.

Врз основа на член 50 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ број 199/14, 44/15, 193/15 и 31/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука како градби од посебен интерес се утврдуваат градбите со основна класа на намена А1–домување во станбени куќи и компатибилни класи на намени на основната класа на намена, градби од групата на класи на намена Б– комерцијални и деловни намени и градби од групата на класи на намена Д–зеленило, спорт, рекреација и меморијали простори, кои е потребно да се предвидат во рамки на КП бр. 1671/1 запишана на Имотен лист бр. 1622 за КО Василево вон град и КП бр. 1695 запишана на Имотен лист бр. 1035 за КО Василево вон град, преку изработка на урбанистичко планска документација за градби од посебен интерес.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2696/1
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1628.

Врз основа на член 50 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15 и 31/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука како градби од посебен интерес се утврдуваат градбите со основна класа на намена А1–домување во станбени куќи и компатибилни класи на намени на основната класа на намена кои е потребно да се предвидат во рамки на КП бр. 1394, КП бр. 1400, КП бр. 1416, и КП бр. 1421 запишани на Имотен лист бр. 385 за КО Валандово вон град, КП бр. 1390 и КП бр. 1392, запишани на Имотен лист бр. 1666 за КО Валандово вон град, КП бр. 1391, запишани на Имотен лист бр. 17 за КО Валандово вон град, КП бр. 1393, запишана на Имотен лист бр. 351 за КО Валандово вон град, КП бр. 395, запишани на Имотен лист бр. 24 за КО Валандово вон град, КП бр. 1396 и КП бр. 1397, запишани на Имотен лист бр. 1383 за КО Валандово вон град, КП бр. 1398, запишана на Имотен лист бр. 1400 за КО Валандово вон град, КП бр. 1399, запишана на Имотен лист бр. 860 за КО Валандово вон град, КП бр. 1406 и КП бр. 1424, запишани на Имотен лист бр. 40, за КО Валандово вон град, КП бр. 1407, запишана на Имотен лист бр. 1073 за КО Валандово вон град, КП бр. 1408, КП бр. 1409 и КП бр. 1410, запишани на Имотен лист бр. 108 за КО Валандово вон град, КП бр. 1411 и КП бр. 1425 запишани на Имотен лист бр. 1372 КО Валандово вон град, КП бр. 1412, запишана на Имотен лист бр. 101 за КО Валандово вон град, КП бр. 1413, запишана на Имотен лист бр. 1054 за КО Валандово вон град, КП бр. 1418, запишана на Имотен лист бр. 199 за КО Валандово вон град, КП бр. 419, запишана на Имотен лист бр. 358 за КО Валандово вон град, КП бр. 1420, запишана на Имотен лист бр. 198 за КО Валандово вон град, КП бр. 422 и КП бр. 1414, запишани на Имотен лист бр. 1832 за КО Валандово вон град, КП бр. 1415, запишана на Имотен лист бр. 220 за КО Валандово вон град, КП бр. 1426, запишана на Имотен лист бр. 1782 за КО Валандово вон град, КП бр. 1427, запишана на Имотен лист бр. 449 за КО Валандово вон град, КП бр. 1428/1, запишана на Имотен лист бр. 123 за КО Валандово вон град и КП бр. 1428/2, запишана на Имотен лист бр. 391 за КО Валандово вон град, преку изработка на урбанистичко планска документација за градби од посебен интерес.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2697/1
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО****1629.**

Врз основа на член 90 став (3) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16 и 53/16), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ ЗА ПОДДРШКАТА ОД МЕРКИТЕ ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ, ПРИФАТЛИВИТЕ ТРОШОЦИ И ВИСИНАТА НА ПОДДРШКАТА ЗА ПРИФАТЛИВИТЕ ТРОШОЦИ ПО КОРИСНИК ЗА ПОЕДИНЕЧНА МЕРКА

Член 1

Во Правилникот за поблиските дополнителни услови за поддршката од мерките за рурален развој, прифатливите трошоци и висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник за поединечна мерка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/11, 80/13, 72/14, 88/15 и 35/16), во членот 8 став (1) точка в) во алинејата 9 сврзникот „и“ се брише.

Во алинејата 10 точката се заменува со сврзникот „и“.

По алинејата 10 се додава нова алинеја 11 која гласи:

„– набавка на механизација за одржување и чистење на речните корита и на системите за наводнување и одводнување.“

Во ставот (2) зборовите „агенции или јавни претпријатија и јавни установи“ се заменуваат со зборовите „агенции, јавни претпријатија, јавни установи, како и трговски друштва во државна сопственост“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.10-3507/3
29 март 2016 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р **Михаил Цветков, с.р.**

1630.

Врз основа на член 39 став 6 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА НОВ ДОГОВОР ЗА ЗАКУП СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на образецот на барањето за склучување на нов договор за закуп со непосредна спогодба и потребната документација.

Член 2

Барањето за склучување на нов договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба поднесено согласно член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште, се поднесува на образец со А4 формат во бела боја.

Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Барањето за склучување на нов договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба поднесено согласно член 39 став 2 од Законот за земјоделското земјиште, се поднесува на образец со А4 формат во бела боја.

Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Кон барањето од членовите 2 и 3 на овој правилник се приложува следната документација:

1.За физички лица:

-копија од важечка лична карта или патна исправа на барателот;

-договор за закуп основ за склучување на нов договор;

-записник за воведување во владение;

-геодетски елаборат и

-записник од Државниот инспекторат за земјоделство за целосно исполнување на обврските од договорот со констатирана состојба за начинот на користење на земјоделското земјиште.

2.За правни лица:

-тековна состојба на правното лице издадено од Централниот регистар на Република Македонија не постара од еден месец;

-договор за закуп основ за склучување на нов договор;

-записник за воведување во владение;

-геодетски елаборат и

-записник од Државниот инспекторат за земјоделство за целосно исполнување на обврските од договорот со констатирана состојба за начинот на користење на земјоделското земјиште.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за склучување на нов договор за закуп под истите услови како во основниот договор и потребната документација („Службен весник на Република Македонија“ бр.94/11 и 61/14).

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.17-2240/3
17 март 2016 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р **Михаил Цветков, с.р.**

Прилог 1

ДО
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
Сектор за регистрирање, управување, унапредување
и продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост

БАРАЊЕ
за склучување на нов договор за закуп со непосредна спогодба

1. Податоци за подносителот на барањето

Име и презиме/назив _____

Адреса/седиште _____

ЕМБГ/ЕМБС _____

2. Податоци за земјоделското земјиште во државна сопственост за кое се бара склучување на нов договор за закуп и тоа на КПбр. _____, место викано _____, катастарска култура _____, катастарска класа _____, површина _____ (метри квадратни), запишано на Имотен лист бр. _____ за КО _____.

Согласно член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште, се поднесува барање за склучување на нов договор за закуп со непосредна спогодба по основниот договор за закуп на земјоделско земјиште бр. _____ од _____ година, склучен помеѓу _____ и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за земјоделско земјиште во државна сопственост **на кое нема подигнато долгогодишни насади.**

Датум и место

БАРАТЕЛ,

(потпис/печат*)

*За трговски друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва

Прилог 2

ДО
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
Сектор за регистрирање, управување, унапредување
и продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост

БАРАЊЕ
за склучување на нов договор за закуп со непосредна спогодба

1. Податоци за подносителот на барањето

Име и презиме/назив _____

Адреса/седиште _____

ЕМБГ/ЕМБС _____

2. Податоци за земјоделското земјиште во државна сопственост за кое се бара склучување на нов договор за закуп и тоа на КПбр. _____, место викано _____, катастарска култура _____, катастарска класа _____, површина _____ (метри квадратни), запишано на Имотен лист бр. _____ за КО _____.

Согласно член 39 став 2 од Законот за земјоделското се поднесува барање за склучување на нов договор за закуп со непосредна спогодба по основниот договор за закуп на земјоделско земјиште бр. _____ од _____ година, склучен помеѓу _____ и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за земјоделско земјиште во државна сопственост **на кое има подигнато долгогодишен насад.**

Датум и место

БАРАТЕЛ,

(потпис/печат*)

*За трговски друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

1631.

Врз основа на член 28 од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија” бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15 и 30/16), министерот за образование и наука, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ЈАВНИТЕ УЧЕНИЧКИ ДОМОВИ

Член 1

Во Правилникот за начинот и постапката за прием на учениците во јавните ученички домови („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/10, 49/11 и 50/15) во член 11 алинејата 3 се менува и гласи:

„- до Управниот одбор на домот доставува приговори поднесени од учениците;“

Во алинејата 5 по зборот „список“ се додаваат зборовите „на примени и одбиени ученици со добиени бодови“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 20-5986/2

28 март 2016 година

Скопје

Министер,

Абдилаќим Адеми, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

1632.

Врз основа на член 58-а став (4) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15 и 213/15), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА ЕКСТРАКЦИОНИТЕ СРЕДСТВА КОИ МОЖЕ ДА СЕ КОРИСТАТ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХРАНА И СОСТОЈКИ НА ХРАНА, УСЛОВИТЕ ЗА НИВНА УПОТРЕБА ВО ПОГЛЕД НА ПРОЦЕСОТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КАТЕГОРИЈАТА ХРАНА И МАКСИМАЛНИТЕ ДОЗВОЛЕНИ НИВОА НА РЕЗИДУИ НА ЕКСТРАКЦИОНИТЕ СРЕДСТВА ВО КРАЈНИТЕ ПРОИЗВОДИ И МАКСИМАЛНИТЕ ДОЗВОЛЕНИ НИВОА НА РЕЗИДУИ НА ЕКСТРАКЦИОНИТЕ СРЕДСТВА ВО АРОМИТЕ КОИ СЕ ДОБИВААТ ОД ПРИРОДНИ ИЗВОРИ НА АРОМИ^(*)

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат посебните барања за екстракционите средства кои може да се користат во производството на храна и состојки на храна, условите за нивна употреба во поглед на процесот за производство на категоријата храна и максималните дозволени нивоа на резидуи на екстракционите средства во крајните производи и максималните дозволени нивоа на резидуи на екстракционите средства во аромите кои се добиваат од природни извори на аромите.

Одредбите од овој правилник не се применуваат на екстракционите растворувачи кои се употребуваат во производството на адитиви на храната, витамини и други нутритивни адитиви, освен ако таквите адитиви на храната, витамини и други нутритивни адитиви не се наведени во Прилогот кој е составен дел на овој правилник.

Употребата на адитиви на храна, витамини и други нутритивни адитиви не треба да резултира со храна која содржи нивоа на резидуи од екстракциони растворувачи штетни за човековото здравје.

Член 2

За целите на овој правилник:

„Растворувач“ е вид на екстракционно средство и претставува секоја супстанција која служи за растворување на храната или било која компонента од храната, вклучувајќи го и било кој контаминент кој е присутен во или на таа храна;

„Екстракционен растворувач“ е растворувач кој се употребува во постапка за екстракција при преработката на сировини, на храна, на компоненти или на состојки на овие производи и кој потоа е отстранет, но кој може да резултира во ненамерно, но технички неизбежно присуство на резидуи или деривати во храната или состојките на храна.

^(*) Со овој правилник се врши усогласување со ДИРЕКТИВА 2009/32/ЕЗ НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И НА СОВЕТОТ од 23 април 2009 година за усогласување на законодавството на земјите членки за екстракциони растворувачи кои се употребуваат во производство на прехранбени производи и состојки на храна (CELEX број 32009L0032) изменета и дополнета со ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЈАТА 2010/59/ЕУ од 26 август 2010 за изменување на Директивата 2009/32/ЕЗ на Европскиот Парламент и на Советот за усогласување на законодавството на земјите членки за екстракциони растворувачи кои се употребуваат во производство на прехранбени производи и состојки на храна (CELEX број 32010L0059).

Член 3

Екстракционите растворувачи кои можат да се употребуваат во производство на храна или состојки на храна, условите за употреба на екстракционите растворувачи како и максималните нивоа на резидуите од екстракционите растворувачи, се наведени во Прилогот на овој правилник.

Храната или состојките на храната можат да бидат ставени во промет само ако употребените екстракциони растворувачи и нивните резидуи се во согласност со одредбите на овој правилник.

Други супстанции и материи не можат да се употребуваат како екстракциони растворувачи, ниту може да се прошират условите за нивна употреба или дозволените нивоа на резидуи од екстракционите растворувачи, освен оние наведени во Прилогот на овој правилник.

Водата на која може да и бидат додадени супстанции за регулирање на ацидитетот или алкалноста и други прехранбени супстанции кои поседуваат својства на растворувачи, можат да се употребуваат како екстракциони растворувачи за производство на храна или состојки на храна.

Член 4

Супстанциите и материите кои се користат како екстракциони растворувачи наведени во Прилогот на овој правилник треба да ги исполнуваат следните општи и посебни услови за чистота:

а) да не содржат токсиколошки опасни количества од било кој елемент или супстанција;

б) да не содржат повеќе од 1 мг/кг арсен или повеќе од 1 мг/кг олово и

в) да ги исполнуваат посебните критериуми за чистота на супстанциите.

Член 5

Кога како резултат на нови информации или на повторно оценување на постоечките информации, постои основана причина за тврдење дека употребата во храната на било која од супстанциите наведени во Прилогот од овој правилник или нивоата на една или повеќе од компонентите содржани во тие супстанции, наведени во член 4 од овој правилник, може да го загрози човековото здравје, иако тие се во согласност со одредбите на овој правилник, може привремено да се укине или ограничи примената на одредбите од член 4 од овој правилник, а притоа се наведуваат причини за тоа.

Агенцијата за храна и ветеринарство врз основа на доставените информации од став 1 на овој член, изготвува мислење и презема соодветни мерки кои можат да ги заменат мерките наведени во ставот 1 од овој член.

Член 6

Супстанциите кои се наведени во Прилогот на овој правилник и се наменети за употреба како екстракциони растворувачи во храната можат да бидат ставени во промет само доколку пакувањето или означувањето ги содржи следните информации и тоа на начин тие да бидат лесно видливи, јасно читливи и неизбришливи:

(а) трговското име како што е наведено во Прилогот на овој правилник;

(б) јасна назнака дека материјата е со соодветен квалитет за употреба при екстракција на храна или состојки на храна;

(в) упатување со кое може да се идентификува серијата;

(г) име или деловен назив и адреса на производителот или пакувачот или на трговецот, регистриран во земјата;

(д) нето количество изразено како единици волумен и

(ф) ако е потребно, посебните услови на чување или услови на употреба.

По исклучок од став 1 од овој член, информациите наведени во точките (в), (г), (д) и (ф) од овој став можат да бидат наведени само на пропратните документи кои се однесуваат за таа серија кои треба да се достават со или пред испораката.

Одредбите од став 1 на овој член се применуваат без да бидат во спротивност со прописите кои се однесуваат на тежината и мерните единици или прописите кои уредуваат материја која се однесува на класификацијата, пакувањето и означувањето на опасни супстанции и смеси.

При означувањето на екстракционите растворувачи, начинот на прикажување на информациите од овој член треба да биде во согласност со општите барања за начинот на означување на храната. Тие информации треба да бидат прикажани на јазик кој е лесно разбирлив за лицата кои вршат набавка на истите, освен ако не е обезбеден друг начин на информирање. Информациите во означувањето, можат да бидат прикажани и на други јазици, покрај македонскиот јазик.

Член 7

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат одредбите на член 3 точки 8 и 9, членови 4-а, 4-б, 4-в, 4-г и 4-д и Прилог 7 од Правилникот за адитивите што можат да се употребуваат во производство на храна („Службен весник на Република Македонија“ бр. 118/05, 132/07 и 147/10).

Член 8

Овој правилник престанува да важи со денот на пристапувањето на Република Македонија во Европската Унија.

Член 9

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 02-176/2
28 јануари 2016 година
Скопје

Директор на Агенција
за храна и ветеринарство,
м-р **Зоран Поповски**, с.р.

Прилог

Екстракциони растворувачи кои можат да се употребуваат во тек на преработката на суровини, на храна, на компоненти на храна или на состојки на храна

Дел 1

Екстракциони растворувачи кои се користат во согласност со добра производна пракса за сите намени¹

Име:

Пропан

Бутан

Етил ацетат

Етанол

Јаглероден диоксид

Ацетон²

Азотен оксид

Дел 2

Екстракциони растворувачи за кои се специфицирани условите за употреба

Име	Услови за употреба (краток опис на екстракцијата)	Максимални дозволени нивоа на резидуи во екстрахираната храна или состојка на храна
Хексан ³	Производство или фракционирање на масти и масла и производство на какао путер	1 мг/кг во маст, масло или какао путер
	Производство на обезмастени протеински производи и обезмастени брашна	10 мг/кг во храна која содржи обезмастени протеински производи и обезмастени брашна
		30 мг/кг во обезмастени производи од соја, наменети како такви за крајниот потрошувач
	Производство на обезмастени житни никулци	5 мг/кг во обезмастени житни никулци
Метил ацетат	Декофеинизација или отстранување на иританси и горчливи материи од кафе или чај	20 мг/кг во кафе или чај
	Производство на шеќер од меласа	1 мг/кг во шеќер
Етилметилкетон ⁴	Фракционирање на масти и масла	5 мг/кг во маст или масло
	Декофеинизација или отстранување на иританси и горчливи материи од кафе и чај	20 мг/кг во кафе или чај

Дихлорометан	Декофеинизација или отстранување на иританси и горчливи материи од кафе и чај	2 мг/кг во пржено кафе и 5 мг/кг во чај
Метанол	За сите употреби	10 мг/кг
Пропан-2-ол	За сите употреби	10 мг/кг
Диметил етер	Подготовка на обезмастени животински протеински производи	0.009 мг/кг во обезмастениот протеински производ

Дел 3

Екстракциони растворувачи за кои се специфицирани условите за употреба

Име	Максимални дозволени нивоа на резидуи во храната како резултат на употреба на екстракциони растворувачи во подготовката на ароми од природни ароматични материи
Диетил етер	2 мг/кг
Хексан ⁵	1 мг/кг
Циклохексан	1 мг/кг
Метил ацетат	1 мг/кг
Бутан-1-ол	1 мг/кг
Бутан-2-ол	1 мг/кг
Етилметилкетон ⁵	1 мг/кг
Дихлорометан	0,02 мг/кг
Пропан-1-ол	1 мг/кг
1,1,1,2-тетрафлуороетан	0,02 мг/кг
Метанол	1,5 мг/кг
Пропан-2-ол	1 мг/кг

¹ Екстракциониот растворувач се употребува согласно правилата за добра производна пракса доколку неговата употреба резултира со присуство на резидуи или деривати само во технички неизбежни количества, кои не претставуваат опасност по човековото здравје.

² Употребата на ацетон при рафинирање на масло од маслинова пулпа не е дозволена.

³ Хексан означува комерцијален производ кој се состои воглавно од ациклични заситени јаглеродороди кои содржат шест јаглеродни атоми и се дестилирани помеѓу 64°C и 70°C. Не е дозволена комбинирана употреба на хексан и етилметилкетон.

⁴ Нивото на n-Хексан во овој растворувач не треба да надминува 50 мг/кг. Не е дозволена комбинирана употреба на хексан и етилметилкетон.

⁵ Не е дозволена комбинирана употреба на хексан и етилметилкетон.

1633.

Врз основа на член 29 став (4), член 44 став (4) точки 5) и 9), член 63 став (4), член 69 став (4) точка 1) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15 и 213/15) директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ХИГИЕНА И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ВРШЕЊЕ НА СЛУЖБЕНИТЕ КОНТРОЛИ НА МЛЕКОТО И МЛЕЧНИТЕ ПРОИЗВОДИ (*)

Член 1

Во Правилникот за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење на службените контроли на млекото и млечните производи(*) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/12 и 145/14), во членот 8 по ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:

“(4) Сите дополнителни гаранции за кои ќе биде потребно да се документираат, ќе се издаваат како дополнување на Уверенијата за исполнување на здравствениот статус на животните од став (2) и став (3) од овој член и ќе се сметаат за неделив дел од истите.”

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по претходно добиење на согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 02-8268/3
28 декември 2015 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
м-р **Зоран Поповски**, с.р.

(*)Овој правилник не е предмет на усогласување со Европското законодавство.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1634.

Врз основа на член 9 т. И чл. 10 став 1 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/2007 година), Советот на јавните обвинители, на одржаната сто и десетта седница на 23.3.2016 година, ја донесе следната

О Д Л У К А
ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА СИСТЕМАТИЗАЦИЈАТА НА БРОЈОТ НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО ВИШОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ГОСТИВАР ЗА ЕДЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ

I

Со донесување на оваа одлука се врши проширување на систематизацијата на бројот на јавните обвинители во Вишото јавно обвинителство Гостивар предходно утврдена со Одлука донесена од страна на Советот на јавните обвинители на ден 21.10.2015 година.

II

Проширувањето се однесува на точката 3 од Одлуката за определување на бројот на јавни обвинители на јавните обвинителства и јавни обвинители во јавните

обвинителства, па така точка 3 ќе гласи: “Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Гостивар и (7) седум јавни обвинители во Вишото јавно обвинителство Гостивар”.

III

Оваа одлука стапува во сила од денот на донесувањето.

Бр. 02-88/9
23 март 2016 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Петар Аневски, с.р.

1635.

Советот на јавните обвинители на Република Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), објавува

О Г Л А С
ЗА ИЗБОР НА

I

1. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Тетово

2. Два јавни обвинители во Вишото јавно обвинителство Штип

Сите кандидати за избор на јавни обвинители освен условите предвидени во чл. 44, 45 и чл.46 од Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр. 150/07) и Законот за измени и дополнување на Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр 111/08), потребно е како посебен услов да исполнуваат за:

I. Кандидатите за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Тетово потребно е како посебен услов да имаат работно искуство од најмалку три години стаж како јавен обвинител со потврдени резултати во работата.

II. Кандидатите за избор на јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство Штип, потребно е како посебен услов да имаат работно искуство од најмалку пет години со потврдени резултати на правни работи по положениот правосуден испит.

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со потребната документација, во оригинал или заверена фотокопија на нотар, уверение за државјанство и лекарско уверение (да не е постари од шест месеци од денот на неговото издавање), диплома или уверение за завршен Правен факултет и потврда за положен правосуден испит во оригинал или заверено на нотар, Потврда за работен стаж, да ги достават до Советот на јавните обвинители на Република Македонија на ул. ”Кеј Димитар Влахов“ бр.4, V спрат, во рок од 15 дена од објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Приемот на документи е од 08:30 до 16:00 часот секој работен ден.

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

Бр. 08-106/1
23 март 2016 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Петар Аневски, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Вероника Наумовска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016059